

(2) Овластените службени лица кај надлежниот орган на државната управа надлежни за спроведување на примената на овој закон, пред да поднесат барање за поведување на прекршочна постапка, се должни на одговорното лице во правното лице или од него овластено лице да му издадат прекршочен платен налог согласно Законот за прекршоците.

(3) Овластените службени лица од став 2 на овој член се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(4) Во евиденцијата од ставот (3) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршоциот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(5) Личните податоци од ставот (4) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(6) Министерот надлежен за работите од областа на трудот ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог."

#### Член 3

По членот 12-а се додава нов член 12-б кој гласи:

#### „Член 12-б

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците."

#### Член 4

Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 5

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за исплата на платите во Република Македонија.

#### Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

### L I G J

## PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR PAGIMIN E RROGAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

#### Neni 1

Në Ligjin për pagimin e rrogave në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002, 37/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13 dhe 139/14) në nenin 12 në paragrafin 1 fjalët: "500 deri" shlyhen.

Paragrafi 2 shlyhet.

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 100 deri në 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 të këtij neni funksionarit i cili udhëheq me organin ose me personit tjetër të autorizuar në personin juridik."

paragrafi 4 shlyhet.

#### Neni 2

Neni 12-a ndryshohet si vijon:

"(1) Për kundërvajtje nga neni 12 të këtij ligji, procedurë kundërvajtëse mban edhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.

(2) Nëpunësit e autorizuar zyrtarë te organi kompetent i administratës shtetërore për realizimin e zbatimit të këtij ligji, para se të parashatrojnë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse, janë të detyruar personit përgjegjës në personin juridik ose personit të autorizuar prej tij t'i lëshojnë urdhërpagesë kundërvajtëse në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

(3) Nëpunësit e autorizuar zyrtarë nga paragrafi 2 të këtij neni janë të obliguar të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara kundërvajtëse dhe për epilogun e procedurave të ngritura.

(4) Në evidencën nga paragrafi (3) të këtij neni mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, respektivisht titulli i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(5) Të dhënat personale nga paragrafi (4) të këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

(6) Ministri kompetent për çështje nga sfera e punës i përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse."

#### Neni 3

Pas nenit 12-a shtohet nen i ri 12-b, si vijon:

#### "Neni 12-b

Matja e shumës së gjobës për personin juridik kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

#### Neni 4

Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 5

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për pagimin e rrogave në Republikën e Maqedonisë.

#### Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.